

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје

**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА
СО ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

Скопје, Април 2025 година

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

СОДРЖИНА

	стр.
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
-Консолидиран извештај за сеопфатна добивка за 2024 година	4
-Консолидиран извештај за финансиската состојба на 31.12.2024 година	5
-Консолидиран извештај за промените на главнината	6
-Консолидиран извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2024 година	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-26

Прилози:

- Консолидирана Годишна сметка 2024 година
- Извештај за работење за 2024 година



30 ГОДИНИ РЕГИОНАЛЕН ФИНАНСИСКИ ИНТЕГРИТЕТ

До

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС СКОПЈЕ

Скопје, 8.04.2025г.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До сопствениците на Друштвото

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба на 31 Декември 2024 година и консолидираниот извештај за сеопфатна добивка и поврзаните на нив консолидираниот извештај за паричните текови и консолидираниот извештај за промените на главнината за годината кајашто завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.

Одговорност на раководниот тим на Друштвото

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните

постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Поединечните финансиски извештаи за 2024 година, на Друштвото-подружница АГРОНОВА ДООЕЛ не се ревидирани. Прометот на подружницата АГРОНОВА ДООЕЛ представува околу 64% од вкупните промет во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка за годината, средствата на подружницата представуваат 95,4% од вкупните средства во консолидираниот извештај за финансиската состојба за годината, а обврските на подружницата представуваат околу 34% од вкупните обврски во консолидираниот извештај за финансиската состојба обврски. Како резултат ние не бевме во можност да утврдиме дали некои корекции би биле потребни во однос на резултатите од работење и финансиската состојба во консолидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од изнесеното во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје на ден 31 Декември 2024, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај од други правни и регулативни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на

31 Декември 2024 година. Нашата работа, по однос на консолидираниот годишен извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи. Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2024 година.

Обрнување внимание

Друштвото, во поединечни финансиски извештаи вредноста на подружницата ја искажува по набавна вредност. Во консолидираниите финансиски извештаи, разликата во вреднување помеѓу набавна вредност и сметководствената вредност на главнината на компонентата, е евидентирана во ревалоризациона резерва, се искажува заедно со запишаниот капитал на матичното друштво.

Скопје, 8 Април 2025 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца број 18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Роза Попова Ристевска



УПРАВИТЕЛ



Данче Зографска

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот 01.01 до 31.12.2024 година

во 000 МКД

	Белешки	2024	2023
Приходи од работење	5	29.866	28.083
Промени во залихи почетни и крајни		-	-
Набавна вредност на продадени стоки		(97)	(328)
Трошоци за сировини и материј.	6	(1.540)	(2.249)
Услуги	6	(12.187)	(11.611)
Останати трошоци од работење	6	(6.488)	(7.380)
Трошоци на вработени	7	(7.926)	(8.635)
Амортизација	6	(5.837)	(5.969)
Вредносно усогласување	6	(691)	(349)
Други трошоци	6	-	-
<i>Оперативна добивка (загуба)</i>		(4.900)	(8.438)
Приходи од финансирање	8	2.379	1.704
Расходи од финансирање	9	(45)	(25)
<i>Вкупна добивка пред оданочување</i>		(2.566)	(6.759)
Данок од добивка	10	(152)	(286)
<u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(2.718)</u>	<u>(7.045)</u>
Останати сеопфатни приходи		-	-
Данок на сеопфатни приходи		-	-
<u>СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u>		<u>(2.718)</u>	<u>(7.045)</u>

Во Скопје



Овластено лице

[Handwritten signature]

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на 31.12.2024 година

во 000 МКД

	Белешки	2024	2023
А СРЕДСТВА			
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	12	1.713	1.265
Материјални средства	13	57.924	63.116
Финансиски вложувања	14	10.771	12.219
<i>Вкупно нетековни средства</i>		70.408	76.600
Вложувања во недвижности	15	17.439	12.146
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Залихи	16	335	335
Побарувања од купувачи	17	2.507	3.084
Останати краткор.побарувања	18	584	653
Финансиски вложувања	19	2.418	2.418
Пари и парични еквивал.	20	3.802	6.550
АВР		-	-
<i>Вкупно тековни средства</i>		9.646	13.040
ВКУПНО СРЕДСТВА		97.493	101.786
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ			
Запишан капитал (акц.главнина)	21	6.796	6.796
Ревалоризациони резерви		119.116	119.116
Законски резерви		533	533
Акумулирана загуба		(87.787)	(81.288)
Акумулирана добивка		54.938	54.886
Нето добивка од теков.година		(2.718)	(7.045)
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		90.878	92.997
В ОБВРСКИ			
Краткорочни финансиски обврски	22	3.666	3.666
Краткорочни обврски кон добав.	23	2.294	4.463
Останати краткорочни обврски	24	455	420
Обврски за даноци,придонеси и др.	24	200	239
ПВР		-	-
<i>Краткорочни обврски</i>		6.615	8.789
<i>Вкупно обврски</i>		6.615	8.789
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		97.493	101.786

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА ГЛАВНИНАТА

во 000 МКД

	Акционерски капитал	Резерви	Ревалориз. Резерви	Пренесена загуба	Акумул. добивка	Добивка за год.	Вкупно
Состојба 01.01.2023 год.	6.796	533	119.116	(81.288)	54.886	-	100.043
Распред.на добивка	-	-	-	-	-	-	-
Сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2023 год.	-	-	-	-	-	(7.045)	(7.045)
Состојба 31.12.2023 год.	6.796	533	119.116	(81.288)	54.886	(7.045)	92.998
Состојба 01.01.2024 год.	6.796	533	119.116	(81.288)	54.886	(7.045)	92.998
Распред.на добивка	-	-	-	(7.045)	-	7.045	-
Сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Промени-корекции на греи	-	-	-	546	52	-	598
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-
Нето добивка за 2024 год.	-	-	-	-	-	(2.718)	(2.718)
Состојба 31.12.2024 год.	6.796	533	119.116	(87.787)	54.938	(2.718)	90.878

Во Скопје



Овластено лице

[Handwritten signature]

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2024	2023
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	(2.566)	(6.759)
<i>Прилагодување за</i>		
Амортизација на нетековни средства	5.837	5.969
Отписи	-	-
Позит.курс.разлики, платени камати, кап.добивки	-	-
Платен данок на добивка	(152)	(286)
Паричен тек од деловни активности		
Зголемување на побарувања по сите основи	646	2.481
Зголемување за залихи по ефект	-	-
Зголемување на обврски спрема добавувачи	(2.169)	1.514
Зголемување на останати обврски	35	34
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	(39)	(437)
	4.158	9.275
Нето прилив од деловни активности	1.592	2.516
Паричен тек од инвестициони активности		
Набавка (отуѓување) на НПО	(495)	(762)
Зголемување на долг.вложувања и др.вложувања	(3.845)	349
Зголемување на краткорочни вложувања	-	-
Нето промени од инвестициони активности	(4.340)	(413)
Паричен тек од финансиски активности		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни кредити	-	-
Зголемување на капиталот	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
Нето промени од финансиски активности	-	-
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(2.748)	2.103
Пари и парични еквиваленти на Почетокот на пресметковниот период	6.550	4.447
Пари и парични еквиваленти на Крајот на пресметковниот период	3.802	6.550

Во Скопје

Овластено лице

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е акционерско друштво, акциите се во сопственост на две домашни физички лица. Основано е на 20.12.1994 година. Во Централниот трговски регистар на РМ се води под број ЕМБС 4956648. Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. ВМРО бр.3.

Основна дејност на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС е компјутерски консултански услуги.

Друштвото е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје.

Друштвото на крајот на 2024 година има вкупно 12 вработени лица.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во консолидираните финансиски извештаи за 2024 година, Друштвото ги презентира, сумирано со подружницата, резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што ги елиминира нивните меѓусебни односи.

Консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС се усвоени и одобрени од менаџментот на 13.03.2025 година.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со законските прописи на Република Македонија, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

Сметководствените политики се конзистентно применети од страна на менаџментот во предходните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.1. Основи за сметководство

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото. Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2024 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со Меѓународни стандарди за финансиско известување, прифатени и објавени во Република Македонија.

2.1.1. Основа за консолидација на финансиските извештаи

АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје е друштво-подружница, под целосна контрола на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје, како 100% негова сопственост. Финансиски извештаи на АГРОНОВА ДООЕЛ се вклучени во консолидираните финансиски извештаи на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Принципи на консолидација се следните:

1. Се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските и капиталот од извештаите за финансиската состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година, како и приходите и расходите од извештајот за сеопфатната добивка за 2023 и 2024 година,
2. Во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 Декември 2024 и 2023 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.
3. Во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависното друштво (подружница) со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година и салдото од делот на капиталот на тие друштва, кои се однесуваат на тие вложувања.
4. Во целост се елиминираат приходите и расходите за 2024 и 2023 година, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамки на Групацијата.

2. 2. Функционална валута

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на Република Македонија, во функционалната, национална валута на Република Македонија - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2024 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

2. 3. Трансакции во странски валути

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски известии, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2024 години во денари

Валута	31.12.2024	31.12.2023
1 ЕВРО	61,4950	61, 4950

2. 4. Признавање на приходи

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходот се прикажува намален за ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

2. 4. 1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 2. Приходи од давање услуги и наеми

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

Приходите остварени од оперативни наеми, се признаваат во моментот на нивното остварување во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на друштвото.

Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

2. 4. 3. Приходи и расходи од курсни разлики

Нето приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакциите во странски валути, како и од вреднувањето на средствата и обврските во странски валути вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настанале.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странски валути се преведуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на датумот на извештајот за финансиската состојба.

2. 4. 4. Приходи од камати

Приходи од каматите настанати од финансиски средства по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери. Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

2.5. Трошоци на работењето

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период.

2.5.1 Користи на вработени

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

Бонус планови

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

2.6. Инвестиционо и тековно одржување

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, во моментот кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетите, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот и намената на основните средства, се евидентира како зголемување на вредноста на тие основни средства.

2.7. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

2.8. Даноци и придонеси

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Данокот на добивка за 2024 година, по пропишана стапка од 10% се плаќа на искажаната разлика помеѓу вкупните остварени приходи и вкупните расходи и на непризнаените расходи за даночни цели, согласно Законот за данок на добивка..

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

2.9. Нетековни средства

Нетековните средства ги вклучуваат нематеријалните и материјалните средства.

2.9.1. Нематеријални средства

Основачките вложувања и материјалните права за софтвери, патенти, лиценци, заштитени марки како и вложувања во туѓи имоти ги содржат сите трошоците кои се потребни за отпочнување со вршење на основната дејност.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува праволиниски, за време на нивното важечко времетраење, најчесто за 5 години, по стапка од 20% годишно.

2.9.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опрема се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства, се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка, а се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства, по следните стапки на амортизација:

	Корисен век	Стапки
- Згради	40 години	2,5%
- Транспортни сред.	5-10 години	20%-10%
- Компјутери	4 години	25%
- Опрема и Мебел	5-10 години	20%-10%

На материјалните средства недвижности, постројки и опрема се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.

2.9.3. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата, биолошките средства и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тествани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици сто генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

2. 10. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средство за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

2. 11. Залихи

(1) Залихите на материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(2) Залихите на трговски стоки се евидентираат по набавна вредност зголемена за трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност.

(3) Ситниот инвентар се отпишува целосно со ставање во употреба.

(4) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

2. 12. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

2. 12. 1. Финансиски средства

Финансиските средства ги сочинуваат вложувања во: банки, други финансиски институции и во друштва, вложувања во акции и удели во банки, други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата, пари и парични средства, и капиталот. За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

Друштвото нема финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби кои се наменети за тргување, ниту финансиски средства расположиви за продажба.

б) Заеми и побарувања

Парите и паричните еквиваленти, депозитите во банки, дадените позајмици и побарувањата се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

Оштетување на пласмани и побарувања

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

2. 12. 2. Финансиски обврски и инструменти на главнина

Друштвото ги класифицира останати финансиските обврски инструменти на главнина.

2. 12. 2. 1. Инструменти на главнина

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината издадени од друштвото се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

2. 12. 2. 2. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во финансиски обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Долгорочни обврски

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

2. 13. Капитал

Запишаниот капитал на Друштвото е представен по историска цена на денот на неговото регистрирање, во сметководството се евидентира регистрираниот капитал.

2.14. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

2. 15. Известување по сегменти

Согласно МСФИ 8, од Друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во неколку сегменти. Деловните приходи во матичното друштво ги остварува од продажба на сопствени компјутерски услуги, а основна дејност на подружницата е товарен патен транспорт. Известувањето го врши во еден оперативен сегмент.

2.16. Споредбени показатели

Финансиски извештаи на друштвото за 2023 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2024 година.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови ризици

Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се ризикот од промена на девизните курсеви, каматниот ризик, кредитниот ризик, ризикот од неликвидност, даночен ризик и капитален ризик. Менаџментот на Друштвото е насочен во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризици го врши менаџментот на Друштвото.

1) Пазарни ризици

А) Ризик од промена на девизните курсеви

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е поврзано во најголем дел со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флуктуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен, на годишно ниво.

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по земените

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

кредити, доколку се врзани со SKIBOR; или EURIBOR. Друштвото на земените кредити-позајмици, од правни лица плаќа договорни фиксни камати.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловните активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од мал број салда, при што за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувања во портфолиото на клиентите.

Сметководствената вредност, на 31.12.2024 година, на финансиските средства вкупно изнесува 9.311 илјади денари, сите некаматносни, а финансиските обврски вкупно изнесува 6.615 илјади денари, од кои 3.666 каматносни и 2.949 некаматносни.

3) Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Сметководствената вредност, на 31.12.2024 година, на финансиските средства вкупно изнесува 9.311 илјади денари, сите краткорочни, а финансиските обврски вкупно изнесува 6.615 илјади денари сите краткорочни.

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото во рок од пет години подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во изминатиот период, Друштвото издвоило за резерви над 1/10 од запишаниот капитал, што укажува дека менаџментот успешно се справува со капиталниот ризик.

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

5. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2024	31.12.2023
во 000 МКД		
АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје		
Приходи од продажба-услуги во земјата	9.303	11.295
Приходи од продажба во странство	-	-
Останати приходи од продажба	118	-
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>9.421</u>	<u>11.295</u>
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје		
Приходи од продажба-услуги во земјата	7.275	7.243
Приходи од продажба во странство	6.938	7.698
Останати приходи од продажба-наемнини	230	1.833
Останати приходи од продажба	28	2
<i>Вкупни приходи од продажба</i>	<u>14.471</u>	<u>16.776</u>
Приходи од продажба-префактурирање	-	-
Приходи од капитални добивки	5.109	-
Приходи од продажба на нетек.средства	-	-
Приходи од отписи на обврски и наплатени п	856	3
Други приходи	9	9
<i>Вкупни останати деловни приходи</i>	<u>5.974</u>	<u>12</u>
<i>Вкупни приходи од работење</i>	<u>29.866</u>	<u>28.083</u>

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ

	31.12.2024	31.12.2023
во 000 МКД		
Набавна вредност на продадени стоки	97	328
Потрошени сировини и материјали	148	112
Потрошена енергија	1.319	2.009
Потрошени резервни делови	51	32
Отпис на ситен инвентар и потрош.амбалажа	22	96
Одржување	-	-
<i>Вкупно трошоци за материјали</i>	<u>1.540</u>	<u>2.249</u>
Транспортни, телеком и други услуги	5.107	8.979
Наеми	2.782	210
Производни услуги	-	-
Инвестиционо одржување	37	324
Останати услуги	4.261	2.098
<i>Вкупно трошоци за извршени услуги</i>	<u>12.187</u>	<u>11.611</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

6. ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ (продолжува)

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Трошоци за вработени -бруто плати	5.146	5.106
Други трошоци за вработени	2.780	3.529
<i>Вкупно трошоци на вработени</i>	<u>7.926</u>	<u>8.635</u>
<i>Амортизација</i>	<u>5.837</u>	<u>5.969</u>
Трошоци за надомест на одбори	1.803	2.722
Репрезентација	2.186	2.169
Осигурување	181	143
Банкарски провизии	463	426
Даноци, такси и царини	425	279
Професионални и други услуги	1.430	1.641
Останати трошоци од работење	-	-
<i>Вкупно останати трошоци од работење</i>	<u>6.488</u>	<u>7.380</u>
Капитални загуби	-	-
Вредносно усогласување на нетековни средс	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	316	226
Расходи од поранешни години	375	123
<i>Вкупни трошоци од работење</i>	<u>34.766</u>	<u>36.521</u>

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Нето плати	3.442	3.442
Придонеси на плати	1.430	1.430
Даноци на плати	234	234
<i>Вкупни трошоци за вработените</i>	<u>5.106</u>	<u>5.106</u>
Останати трошоци на вработени	3.529	3.529
<i>Вкупни трошоци за вработени</i>	<u>8.635</u>	<u>8.635</u>

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Приходи од камати на поврзани друштва	-	-
Приходи од камати	-	1.474
Позитивни курсни разлики	10	15
Приходи од вложувања	2.366	-
Останати финансиски приходи	3	215
Вкупни приходи од финансирање	2.379	1.704

9. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Камати по кредити и позајмици	2	2
Негативни курсни разлики	43	23
Вкупни расходи од финансирање	45	25

10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Добивка пред оданочување	(2.566)	(6.759)
Непризнаени расходи од задршки	-	-
Непризнаени расходи за репрезентација	777	1.220
Останати непризнаени расходи	507	1.308
Основа за данок на добивка од 10%	(1.282)	(4.231)
Намалување на даночни основа	-	-
Основа за данок на добивка 10%,	(1.282)	(4.231)
Пресметан данок на добивка	152	286
Даночни ослободувања	-	-
Вкупно данок на добивка	152	286

11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

Нето загубата од 2023 година останува непокриена.

12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	во 000 МКД		
	Софтвери	Софтвери	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2023	7.981	1.819	9.800
Набавки во тек на год.	-	-	-
Состојба 31.12.2023	7.981	1.819	9.800
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	7.281	1.254	8.535
Амортизација	-	-	-
Состојба 31.12.2023	7.281	1.254	8.535
Нето вредност на 31.12.2023	700	565	1.265
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2024	7.981	1.819	9.800
Набавки во тек на год.	-	598	598
Состојба 31.12.2024	7.981	2.417	10.398
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2024	7.281	1.254	8.535
Амортизација	150	-	150
Состојба 31.12.2024	7.431	1.254	8.685
Нето вредност на 31.12.2024	550	1.163	1.713

13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во 000 МКД

Опис	Земја	Град.објекти	Опрема	Инвес. во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2023	1.132	166.921	40.207	910	209.170
Набавки во тек на год.	-	103	310	-	413
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	1.132	167.024	40.517	910	209.583
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2023	-	105.417	35.430	-	140.847
Амортизација	-	4.181	1.439	-	5.620
Расходи	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	109.598	36.869	-	146.467
Нето вредност на 31.12.2023	1.132	57.426	3.648	910	63.116
Набавна вредност					
Состојба 01.01.2024	1.132	167.024	40.517	910	209.583
Набавки во тек на год.	-	-	13	-	13
Пренос од инвест.во тек	-	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	(1.023)	-	(1.023)
Состојба 31.12.2024	1.132	167.024	39.507	910	208.573
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2024	-	109.598	36.869	-	146.467
Амортизација	-	4.184	1.021	-	5.205
Расходи	-	-	(1.023)	-	(1.023)
Состојба 31.12.2024	-	113.782	36.867	-	150.649
Нето вредност на 31.12.2024	1.132	53.242	2.640	910	57.924

14. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во 000 МКД

	31.12.2024	31.12.2023
Вложување во придружни друштва	-	-
Вложување во хартии од вредност	10.771	12.219
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	10.771	12.219

15. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Опис	Град.објекти	Опрема	во 000 МКД
			Вкупно
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2023	13.054	911	13.965
Набавки во тек на год.	-	-	-
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2023	13.054	911	13.965
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2023	1.387	86	1.473
Амортизација	324	22	346
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2023	1.711	108	1.819
Нето вредност на 31.12.2023	11.343	803	12.146
Набавна вредност			
Состојба 01.01.2024	13.054	911	13.965
Набавки во тек на год.	5.775	-	5.775
Пренос од инвест.во тек	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-
Состојба 31.12.2024	18.829	911	19.740
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2024	1.711	108	1.819
Амортизација	459	23	482
Расходи	-	-	-
Состојба 31.12.2024	2.170	131	2.301
Нето вредност на 31.12.2024	16.659	780	17.439
Нето вредност на 31.12.2023	11.343	803	12.146

16. ЗАЛИХИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Материјали и сировини	-	-
Резервни делови	-	-
Трговски Стоки	335	335
Вкупно залихи	335	335

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31.12.2024	31.12.2023
		во 000 МКД
Побарувања од купувачи во земјава	2.624	3.319
Побарувања од купувачи во странство	1.049	1.471
Вредносно усогл. на побарувања од купувачи	(1.166)	(1.706)
Вкупно побарувања од купувачи	2.507	3.084

18. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31.12.2024	31.12.2023
		во 000 МКД
Побарувања за дадени аванси	53	25
Побарувања од работници	-	-
Побарувања за даноци и придонеси	531	628
Останати побарувања	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупно други побарувања	584	653

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	31.12.2024	31.12.2023
		во 000 МКД
Вложување во краткорочни хартии од вредност	2.418	2.418
Краткорочни позајмици, кредити	-	-
Други вложувања	-	-
Вкупно долгор. финансиски вложувања	2.418	2.418

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	31.12.2024	31.12.2023
		во 000 МКД
Пари на денарски сметки и во благајна	3.802	6.550
Пари на девизни сметки и во благајна	-	-
Парични депозити по видување	-	-
Вкупно парични средства	3.802	6.550

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

21 .ЗАПИШАН КАПИТАЛ

Сопственост	Број на акции		Промени	Број на акции	
	01.1.2024	%		31.12.2024	%
Орданчо Перчинков	135	79,4%	-	135	79,4%
Ангел Димитров	29	17,1%	-	29	17,1%
АГРОНОВА ДОО Скопје	6	0%	-	6	4%
Вкупно	170	96%	-	170	100%

* Номиналната цена на една акција изнесува 650 Евра, а во сметководствената евиденција е изразена по историска вредност во МКД и изнесува 110.500,00 ЕУР

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Кратк.обврски кон субјекти во земјата	-	-
Кратк.обврски кон банки	-	-
Останати кратк.обврски-позајмици	3.666	3.666
Вкупни крат.финансиски обврски	3.666	3.666

Кредитните обврски се однесуваат на:

Кредитор	Валута	Износ	Отплата до	Камата
Позајмица од физички лица	МКД	3.665.918	достасана	-

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

23. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Добавувачи во земјата	1.830	2.814
Добавувачи во странство	464	1.649
Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи	2.294	4.463

24. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Примени аванси	-	-
Обврски за нето плати	305	281
Обврски за придонеси на плати	150	139
Тековни даночни обврски	200	239
Други обврски	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Вкупни др.краткорочни обврски	655	659

25. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
АГРОНОВА ДООЕЛ Скопје	обврски	обврски
Обврски кон добавувачи	8.131	7.439
Краткорочни финансиски обврски	16.419	23.040
Акции на АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС	-	-
Вкупни трансакции со поврзани субјекти	24.550	30.479

АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје е сопственик на 100% удел во АГРОНОВА ДОО Скопје.

Орданчо Перчинков

	31.12.2024	во 000 МКД 31.12.2023
Краткорочни финансиски обврски	2.106	2.106
Вкупни трансакции со поврзани субјекти	2.106	2.106

Г-дин Орданчо Перчинков е сопственик на 79,4% на акциите во АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје.

26. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА/ОБВРСКИ

Друштвото на 31 Декември, 2024 година, нема неизвесни или тужени побарувања и обврски.

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датата на известување, 31 Декември, 2024 година во Друштвото нема настани кои би влијаеле на објавените финансиски извештаи за 2024 година.

Врз основа на Статутот на Друштвото, АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје, Управителот го поднесе следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТЕЊЕ НА
АД УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС Скопје
Консолидирани Финансиски Извештаи

за периодот 01.01 до 31.12.2024 година

	во 000 МКД
Приходи од продажба	29.866
Останати деловни приходи	-
Приходи од финансирање	2.379
ВКУПНИ ПРИХОДИ	32.245
Трошоци од работење	(34.766)
Расходи од финансирање	(45)
ВКУПНИ РАСХОДИ	(34.811)
Добивка/загуба пред оданочување	(2.566)
Данок на добивка	(152)
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА	(2.718)
ВКУПНО СРЕДСТВА	97.493
ВКУПНО ОБВРСКИ	6.615

Остварените финансиски резултати се разгледани и прифатени.
За распределбата на остварената добивка ќе се решава дополнително.

Скопје, 13.03.2025 година



УПРАВИТЕЛ

[Handwritten signature]